



INEX

МАЛТА

Малта е одлично место за посета на море, сонце, култура, атракции и сите годишни настани, прекрасна дестинација со тиркизно море, добри плажи, богато културно наследство, архитектура која воодушевува, голем избор на различни ресторани и локали за динамичен ноќен провод.

Една од добрите работи кога станува збор за овој остров е дека климата е извонредна и нема екстремни временски услови. Обично е умерено топло, бидејќи морскиот ветер ја спречува топлината да стане непристапна, најчесто температурите се движат околу 30 °.

		EUR
Cardor Holiday Complex 3* St. Paul's Bay	3 ноќевања	од 127
Beach Garden Hotel 3* St. Paul's Bay	3 ноќевања	од 134
Coral 3* Bugibba	3 ноќевања+појадок	од 138
Canifor 4* Bugibba	3 ноќевања+појадок	од 143
И МНОГУ ДРУГИ ХОТЕЛИ...		
ВО ТЕКОТ НА ЦЕЛАТА ГОДИНА		

Цената вклучува:

- Авионски превоз Скопје – Малта– Скопје, со вклучени аеродромски такси;
- трансфер аеродром – хотел – аеродром
- мал рачен багаж макс. димензии 40x30x20cm
- Престој во хотел по избор.

Напомена:

- Плаќање во денарска противредност по курс 1eur=62мкд;
- Цените се променливи во зависност од терминот на патување и расположливоста со места во авионите и хотелите во момент на резервација;
- Цените се по лице за сместување во двокреветна соба.

Најпознати знаменитости:

- Богато украсената Катедралата и музеј на Св. Џон, дом на светски познатите уметнички ремек дела од Караваџо и Матија Прети
- Големиот Залив и на Трите Града: „Vittoriosa“, „Cospicua“ „Senglea“.
- Мдина центарот на островот стар средновековен град каде што се наоѓа црквата Моста, со една од најголемите куполи во светот.
- Фабриката за стакло Mдина Glass во Та'Qali, каде што има можност да се види специфичната техника на изработка на дувано стакло
- Кулата Св.Агата
- Светилиштето на Пресвета Богородица на Мелиха
- Валета Сити Порта
- Пресвета Богородица на Тај Пину
- Парохиска црква Марсаклок (Марсаклок)